



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

37653
Sluzbeni vesnik n rod. repub.
Maked.

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 10 јуни 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. IX

Цена на овој број е 20.— дин. — Претплата за 1953 година изнесува 1000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9 — Телефон: Редакција 28-838. Администрација 24-276. Проланно одделение 22-619, Тел. централа 28 010.

169.

Врз основа на точ. 1 од Одлуката за определување делот на девизните средства што ќе и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ДЕЛОТ ОД ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ИМ ОСТАНУВА НА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ИЗВОЗНИЦИ

1. Сите стопански организации што остваруваат девизни средства со извоз на производите означени во оваа точка и со вршење услуги во врска со извозот на истите производи добиваат на слободно располагање следни износи на остварените девизни средства.

Гранка на производи	Процент на девиз. средства што го добиваат стопанските организации на слободно располагање:
111 — Електроенергетика	50
112 — Јаглен	
Јаглен од сите видови	40
Друго	80
113 — Нафта и деривати	
Уља за ложење	60
Уља за подмачкување	60
Друго	20
114 — Црна металургија	20
115 — Обоена металургија	
Фероманган	50
Друго	20
116 — Неметали	
Шупливо стакло	40
Рамно стакло	30
Азбестни цементни производи	50
Електропорцелан	50
Фина керамика	50
Груба керамика	50
Производи за брусење	50
Друго	20
116 — Метална индустрија	
Бруке од тел	30
Оски за кола	40
Машини алатлики	40
Хидраулични постројки	40
Товарни вагони	70
Плетиво од тел	70
Садови	70
Вијци и матици	70
Заковки	70
Електроди за заварување	60

Гранка на производи

Процент на девиз. средства што го добиваат стопанските организации на слободно располагање:

Клинци за потковување	70
Синцири	70
Уреди за парно греење од лим	70
Железни конструкции	60
Машини и орудија за селско стопанство	70
Земјоделски алат	70
Окови и прибор	80
Прибор за јадење	80
Арматури	80
Одлевци од челик	20
Други одлевци	50
Леани канализациони цевки и фазонски делови	50
Фитинзи и прирабници	50
Санитарни уреди	50
Алат	70
Плетиво од тел	70
Откови и опресци	70
Други машини и уреди, котлови, мотори со внатрешно согорување	70
Вагонетки	70
Други железнички сообраќајни средства	70
Камиони и приколици	70
Метален намештај, печки и шпорети со прибор, ваги, противпожарни апарати и прибор	70
Метална амбалажа	80
Производи на прецизна механика	80
Велосипеди	80
Средства за фискултура	80
Други средства за широка потрошувачка	80
Утензилии за индустрија	80
Инструменти за медицина и ветерина	80
Часовници и будилници	80
Услуги и монтажи	80
119 — Електроиндустрија	
Инсталациони цевки и прибор	60
Светилки	50
Изолирани спроводници	50
Лак-жица	50
Динамо-жица и сл.	40
Кабелски гарнитури	30
Оловни блокови и слично	50
Прибор за водови и кабели	30
Акумулатори	50
Електропечки	50
Галвански елементи	60
Кинопроектори	70

Гранка на производи	Процент на девиз. средства што го добиваат стопанските организации на слободно располагање:	Гранка на производи	Процент на девиз. средства што го добиваат стопанските организации на слободно располагање:
Ротациони машини	50	127 — Прехрамбена индустрија	
Расклопни апарати	50	Преработки од зарзават	50
Разводни уреди	70	Пиво	50
Трансформатори	70	Овошни преработки	50
Инсталациони материјали	70	Месни конзерви	40
Електрични апарати за возила	70	Рибји конзерви	70
Термички апарати	70	Чоколадни и какао производи	50
Инструменти за мерење	70	Кекс и бонбони	30
Телекомуникациони уреди	70	Друго	20
Сијалици	70	12 — Тутун	
Радио и други акустични уреди	70	Тутун	20
Електрични цевки	70	Цигариња и други преработки	80
Монтажа и услуги	70	Домашна радиност (за се')	80
120 — Хемиска индустрија		Печурки, лековити растенија, шумски плодови (боровници и сл.)	80
Лекови	50	Публикации, печат, филмови, книги	80
Неоргански фармацевтски сировини	60		
Бои, лакови, емајли и пигменти	40	Остатокот на девизните средства стопанските организации се должни да и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ по званичен курс.	
Козметика	80	2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.	
Помошни средства за текстил, кожа и гума	60	Бр. 7278	
Органски фармацевтски сировини	60	10 јуни 1953 година	
ПВЦ преработки	80	Белград	
Калциум карбит	40		
Фотоматеријали	50		
Друго	20		
121 — Индустрија на градежни материјали	80		
122 — Дрвна индустрија			
Шпер плочи	30		
Паркет	30		
Лесонит плочи	80		
Танин и штавила	50		
Дрвени куки	50		
Разни финални производи	80		
Намештај	80		
Кибрит	80		
Плетарски производи	80		
Друго	20		
313 — Експлоатација на шуми	20		
123 — Целулоза и папир			
Сулфитна целулоза	20		
Цигар-папир	30		
Преработки од папир	50		
Папир, картон и лепенка	40		
124 — Текстил			
Волнени, памучни, ленени, јутени тканини и тканини од вештачка свила и целулачно	70		
Приглавци	80		
Килими	80		
Тулци и шешири	80		
Конфекција и трикотажа	80		
Текстилни позамантерии	80		
Друго	20		
125 — Кожа			
Финални производи	80		
Крзно	80		
Друго	20		
126 — Гума	80		

Остатокот на девизните средства стопанските организации се должни да и' го продаваат на Народната банка на ФНРЈ по званичен курс.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 7278

10 јуни 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

170.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанството на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО НА НОВИТЕ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА

1) За долу наведените нови видови цигариња се определуваат следни единствени продавни цени на мало во слободна продажба, и тоа:

	Динари
за 20 парчиња	
за цигарињата „Соча“ — — — —	45.—
за цигарињата „Порторож“ — —	45.—

Овие цени важат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија.

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 7274

10 јуни 1953 година

Белград

Претседател
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

171.

Врз основа на чл. 12 точ. 8 од Законот за спроведување на Уставниот закон, во врска со точ. VIII од Решението за рангот на школите и курсевите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52), Одборот за просветни прашања на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ

I

На спремата два класа средна школа за општо образование (гимназија) и' одговара следниот курс:

А. Во Федеративна Народна Република
Југославија:

1) Административниот едногодишен курс во Крушевац 1949/50 година, со претходна завршена основна школа.

II

На спремата непотполна средна школа за општо образование (гимназија) и' одговараат следните школи, курсеве и испити;

А. Во предвоената Југославија и порано:

- 1) поткивачките школи;
- 2) подофицерските школи на морнарицата завршени во бившата Австро-Унгарија;
- 3) Реформираната медреса во Нови Пазар, со претходна завршена основна школа;
- 4) Општинско-управниот курс на бившата Дрвска бановина, со претходна завршена основна школа и 5 години стаж;
- 5) испитот за општински бележници, со претходно завршени два класа средна или нејзи рамна стручна школа.

Б. Во Федеративна Народна Република
Југославија:

- 1) поткивачките школи;
- 2) Школата за раководители на филијали на Народната банка на ФНРЈ, со положен завршен испит, со претходно завршени два класа средна школа;
- 3) јавно обвинителските курсеви:
 - а) во траење од 3 месеци, со претходна завршена четиригодишна основна школа, со тоа лицата со оваа спрема да проведат најмалу година дена во функцијата јавен обвинител, помошник на јавен обвинител, или референт во Јавното обвинителство на ФНРЈ или јавното обвинителство на народната република; или
 - б) во траење од 6 до 8 месеци, со претходна завршена четиригодишна основна школа и правна пракса од најмалу три години; или
 - в) во траење од 3 до 4 месеци, со претходно завршена четиригодишна основна школа и правна пракса од најмалу пет години;
- 4) курсот за судии неправници (кривичен или граѓански) во траење од 3 месеци, со претходно завршена четиригодишна основна школа и најмалку едногодишна пракса во својство на судија;
- 5) Вишиот задружен курс на Комитетот за заедружество при Владата на ФНРЈ во Белград, со претходно завршени два класа средна школа;
- 6) Административниот едногодишен курс во Крушевац 1949/50 година, со претходно завршени два класа средна школа;
- 7) Школата за индустриски раководители во Загреб 1946/47 година, во траење од една школска година, со претходно завршени два класа средна или нејзи рамна стручна школа.

III

На спремата шест класа средна школа за општо образование (гимназија) и' одговараат следните школи, курсеве и испити:

А. Во предвоената Југославија и порано:

- 1) Ц и к. уметно-обртната школа во Љубљана, завршена за време на бившата Австро-Унгарија;
- 2) Градежно-занаетчиската школа во Црна Трава, која и' одговара на мајсторско-деловодската школа;
- 3) испитот за царински посредник, со претходно завршена непотполна средна школа и најмалу 5 години пракса;
- 4) положените испити: телеграфски и сообраќајно-комерцијални на државните железници 1920/21 година, со претходно завршена непотполна средна школа.

Б. Во Федеративна Народна Република
Југославија:

- 1) Индустриската школа „Никола Тесла“ во Загреб, во траење од 4 години, со претходно завршена непотполна средна школа;
- 2) Градежно-занаетчиската школа во Црна Трава, која и' одговара на мајсторско-деловодската школа;
- 3) Школата за раководители на филијали на Народната банка на ФНРЈ, со положен завршен испит, со претходно завршена непотполна средна школа;
- 4) јавно обвинителските курсеви:
 - а) во траење од 6 или 8 месеци, со претходно завршена непотполна средна школа и правна пракса од најмалку три години; или
 - б) во траење од 3 до 4 месеци, со претходно завршена непотполна средна школа и правна пракса од најмалу пет години;
- 5) курсевите за судии неправници:
 - а) Завршени кривичен и граѓански курс во траење од по 3 месеци, т. е. вкупно 6 месеци, со претходно завршена непотполна средна школа и правна пракса од најмалу 3 години; или
 - б) завршен кривичен или граѓански курс во траење од 3 месеци, со претходно завршена непотполна средна школа и правна пракса од најмалу 5 години;
- 6) Вишиот задружен курс на Комитетот за заедружество при Владата на ФНРЈ во Белград, со претходно завршена непотполна средна школа со подматурски испит, односно стручна школа од истиот ранг со завршен испит.

IV

На спремата потполна средна школа за општо образование (гимназија), и' одговараат следните школи, курсеве и испити:

А. Во предвоената Југославија:

- 1) Испитот за царински посредник, со претходно завршени 6 класа средна школа и пет години пракса;
- 2) спремата на поручник на трговска морнарица, капетан на крајбрежна пловидба, поморски машинист друга и трета класа и поморски радиотелеграфист друга класа;
- 3) спремата на капетан на внатрешна пловидба и на капетан на пристаниште.

Б. Во Федеративна Народна Република
Југославија:

- 1) Текстилното одделение на Државната обртна школа во Загреб, во траење од 4 школски години, со претходно завршена непотполна средна или нејзи рамна стручна школа;
- 2) Домаќинско-селско-стопанска школа порано во Загреб односно во Нови Дрвари (Запешки) а сега во Вуковар, со положен завршен испит (испит на зрелоста);
- 3) јавнообвинителските курсеви:
 - а) во траење од 6 или 8 месеци, со претходно завршени шест класа средна школа, или завршена соодветна стручна школа и правна пракса од најмалу три години; или

б) во траење од 3 до 4 месеци, со претходно завршени шест класа средна школа или завршена соодветна стручна школа, и правна пракса од најмалу 5 години;

4) курсевите за судии неправници:

а) завршени кривичен и граѓански курс во траење од по 3 месеци, т. е. вкупно 6 месеци, со претходно завршени шест класа средна школа или завршена соодветна стручна школа, и правна пракса од најмалу 3 години;

б) завршен кривичен или граѓански курс во траење 3 месеци, со претходно завршени 6 класа средна школа или завршена соодветна стручна школа, и правна пракса од најмалу 5 години;

5) едногодишен библиотекарски курс на НР Босна и Херцеговина, одржан во Народната библиотека во Сараево, со претходно завршени 6 класа средна школа;

6) Вишиот задружен курс на Комитетот за задругарство при Владата на ФНРЈ во Белград, со претходно завршени 6 класа средна школа, или со соодветна стручна школа;

7) спремата на поручник на трговската морнарица, на капетан на крајбрежна пловидба, на поморски машинист друга и трета класа и поморски радиотелеграфист прва и друга класа;

8) спремата на капетан на внатрешна пловидба и на капетан на пристаниште.

V

На спремата виша школа и' одговараат следните школи, курсеви и испити:

A. Во предвоената Југославија:

1) Воздухопловната воена академија во која се примало со претходно завршена потполна средна школа;

2) Нижата воена геодетска школа со претходно завршена нижа школа на воената академија;

3) едногодишен курс за наставници на нотно пеење во народните школи, со претходно завршена потполна средна или нејзи рамна стручна школа;

4) спремата на капетан на долга пловидба и на поморски машинист прва класа;

5) спремата на постар капетан на внатрешна пловидба и виши капетан на пристаниште, здобивена со положен испит (одбранета теза) за тоа звање по 15 години служба во звањето капетан на внатрешна пловидба односно капетан на пристаниште.

Б. Во Федеративна Народна Република Југославија:

1) спремата на капетан на долга пловидба и на поморски машинист прва класа;

2) спремата на постар капетан на внатрешна пловидба и виши капетан на пристаниште, здобивена со положен испит (одбранета теза) за тоа звање по 15 години служба во звањето капетан на внатрешна пловидба односно капетан на пристаниште.

VI

На факултетска спрема и' одговараат:

A. Во предвоената Југославија и порано:

1) Вишото стопанско училиште во Крижевци од времето на бившата Австро-Унгарија и предвоената Југославија кое одговара на земјоделско-шумарски факултет;

2) Вишата школа за уметност и уметни обрт во Загреб.

VII

Рангот на школите, курсевите и испитите утврден со ова решение не го определува односот на една школа спрема друга во цел на признавање извесни класови или испи и на еден вид школа за премин односно продолжување на школување во друг вид школа, туку може да им служи на над-

лежните органи како основ за определување на стручната спрема при регулирање на службеничките односи, пензии и инвалиднини.

Бр. 7139

4 јуни 1953 година
Белград

Претседател
на Одборот за просветни прашања
на Сојузниот извршен совет,
Родољуб Чолаковиќ, с. р.

172.

Врз основа на чл. 10 ст. 3 од Уредбата за дајокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/53), издавам

НАРЕДБА

ЗА ВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КАТЕГОРИИ НА КОИ ИМ ОДГОВАРА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИЗВРШНИОТ ПЕРСОНАЛ НА РАБОТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПОМОРСКИОТ, РЕЧНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ

1) Со цел да се определи износот на просечната заработка во смисла на чл. 4 од Уредбата за данокот на платниот фонд за извршниот персонал на работа во претпријатијата на поморскиот, речниот и цивилниот воздушен сообраќај, стручната спрема на овој персонал им одговара на долу наведените категории, и тоа:

I. Во поморскиот сообраќај

а) На категоријата на висококвалификувани работници и виши стручни службеници, стручната спрема на:

- капетан на долга пловидба;
- поморски машинист I класа;
- ракувач на багер — ведричар (елеватор) и багер ципалец, со капацитет на ископ преку 200 м³/час; и
- ракувач на пловна кревалка преку 100 тони носивост.

б) На категоријата на квалификувани работници и средни стручни службеници, стручната спрема на:

- капетан на крајбрежна пловидба;
- поручник на трговска морнарица;
- приправник за поручник на трговска морнарица (кадет);
- бродоводител;
- вога на палубата;
- кормилар;
- самостоен морнар;
- поморски радиотелеграфист I класа;
- поморски радиотелеграфист II класа;
- приправник за поморски радиотелеграфист II класа (вежбаник на радиотелеграфија);

— поморски машинист II класа;

— поморски машинист III класа;

— приправник на поморски машинист III класа (вежбаник на машини);

- вога на машини;
- огнар-подмачкувач;
- бродски моторист;
- ракувач на багер со капацитет на ископ до 200 м³/час;

- гртличар-ракувач;
- кревач на пловна кревалка; и
- ракувач на пловен разбивач на карпи.

в) На категоријата на полуквалификувани работници и нижи стручни службеници, стручната спрема на:

- морнар;
- помошник на бродски моторист;
- јагленар со повеќе од две години пловидбен стаж;

- чистач на машини со повеќе од две години пловидбен стаж; и
- помошник на кревач на пловна кревалка.
- г) На категоријата на неквалификувани работници и помошни службеници, стручната спрема на:
 - младич на палуба (морнар);
 - младич на машини;
 - јагленар до две години пловидбен стаж; и
 - чистач на машини до две години пловидбен стаж.

II. Во речниот сообраќај

- а) На категоријата на висококвалификувани работници и виши стручни службеници, стручната спрема на:
 - I капетан;
 - бродоводител;
 - спроводник на брод;
 - I бродски крмар;
 - I машинист;
 - I ракувач на багер-елеватор;
 - I ракувач на пловна кревалка; и
 - ронилец-мајстор.
- б) На категоријата на квалификувани работници и средни стручни службеници, стручната спрема на:
 - II капетан;
 - поручник на внатрешна пловидба;
 - бродски манипулант;
 - бродски приправник;
 - спроводник на теретњак;
 - крмар на теретњак и на кревалка;
 - II бродски крмар;
 - III бродски крмар;
 - крмар на пристаниште;
 - редар на пловило;
 - II машинист;
 - III машинист — помлад машинист;
 - машински приправник;
 - машински помошник;
 - огнар — подмачкувач испитан;
 - управувач на моторен чамец;
 - моторист на пловна кревалка;
 - II ракувач на пловна кревалка;
 - II ракувач на багер;
 - ракувач на пловна пумпа; и
 - ронилец.

- в) На категоријата на полуквалификувани работници и нижи стручни службеници, стручната спрема на:
 - морнар со преку две години пловидбен стаж;
 - чувар на пристан (штекнер);
 - огнар со преку две години пловидбен стаж;
 - помошник моторист на пловна кревалка;
 - рамер; и
 - помошник ронилец.
- г) На категоријата на неквалификувани работници и помошни службеници, стручната спрема на:
 - морнар до две години пловидбен стаж; и
 - огнар до две години пловидбен стаж.

III. Во цивилниот воздушен сообраќај

- На категоријата на виши стручни службеници, стручната спрема на:
 - пилот;
 - навигатор;
 - радиотелеграфист-летач; и
 - приправник пилот.
- 2) Оствареното работно време заради утврдување просечниот платен фонд на претпријатијата на поморскиот и речниот сообраќај се пресметува за сиот извршен персонал на сие претпријатија врз основа на остварените работни часови на начинот пропишан за работниците.
- 3) Во поглед на овластувањето за вршење соодветни работи; како и начинот за здобивање со стручна спрема на извршниот персонал споменат

во точ. 1 од оваа наредба, се применуваат пропишите што важат.

4) Називите на работните места на извршниот персонал во претпријатијата на поморскиот, речниот и цивилниот воздушен сообраќај, што се содржани во тарифните правилници на претпријатијата, ќе се согласат со називите на извршниот персонал споменати во точ. 1, а аналогно на точ. 3 од оваа наредба.

5) За извршниот персонал на претпријатијата на поморскиот, речниот и цивилниот воздушен сообраќај, што не е опфатен во точ. 1 од оваа наредба (на пр.: електричари, механичари, тесари, готвачи, келнери и сл.), важат категориите на стручната од структурата на која што и припаѓа дотичното звање односно занимање.

6) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 април 1953 година па додека не се донесат прописи за стручната спрема во смисла на чл. 10 ст. 1 од Уредбата за данокот на платниот фонд.

Бр. 9652

5 јуни 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

173.

Врз основа на чл. 24 а во врска со чл. 22 од Уредбата за данокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53) донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ПОЕДИНЕЧНИТЕ РЕШЕНИЈА ДОНЕСЕНИ ПО ЧЛ. 5 И 16 ОД УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ВИШКОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД ОДНОСНО ПО ЧЛ. 19 ОД УРЕДБАТА ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО И ЗА ПЛАТНИОТ ФОНД НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Олесненијата за плаќање данок на вишокот на платниот фонд што им се дадени на поодделни претпријатија врз основа на чл. 5 и 16 од Уредбата за данокот на вишокот на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/52) односно врз основа на чл. 19 од Уредбата за основите на работењето и за платниот фонд на трговските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52) со важење за 1952 година, ќе се применуваат и при пресметувањето на данокот на вишокот на платниот фонд за првото тримесечје 1953 година како и при годишното пресметување на данокот по чл. 22 од Уредбата за данокот на платниот фонд.

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 9653

3 јуни 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Душан Чалиќ, с. р.

174.

ОБЈАСНЕНИЕ

ЗА ПРИМЕНА НА ОДРЕДБАТА ОД ЧЛ. 6 НА УРЕДБАТА ЗА ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Со членот 6 од Уредбата за Тарифата на данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/53), е предвидено дека работниците и службениците и

членовите на задругите што се социјално осигурени должни се да плаќаат данок на промет на своите производи, односно на надокнадата за извршените услуги ако се занимаваат самостојно со производство на стоки или со вршење услуги на други лица.

Оваа одредба треба да се толкува така определени функции кај државните органи и установи, судови, установи на социјалното осигурување, научни институции (академии на науките, универзитети и високи школи) и слични установи, кои службениците покрај својата редовна должност, односно пензионерите, ги вршат како стручни советници, арбитри, лекари, предавачи, стручни соработници и сл., — да не се сметаат „како услуги на други лица“ за чие вршење би требало да се плати данок на промет.

Од Сојузниот извршен совет — Секретаријатот за законодавство и организација. — Бр. 7184, 8 јуни 1953 година, Белград.

ЗАПИСНИК

НА XXIV СЕДНИЦА НА СОЈУЗНОТО БЕКЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА 21 И 22 МАЈ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше претседателот Владимир Симиќ. Записникот го водеше секретарот Наум Наумовски.

Претседателот ја отвора седницата во 12,30 часот.

Прочитан е и примен без забелешка записникот од XXIII седница.

Потоа известителот на Мандатно-имунитетниот одбор Божидар Томиќ поднесува извештај во кој се предлага место умрениот пратеник за околицата Зелина Иван Гранѓа да се повика неговиот заменик Антолковиќ Фрањо, земјоделец од Храсте, а место умрениот пратеник за околицата Љубиќско-трнавска Милорад Шкипиќ да се повика неговиот заменик Милисав Лукиќ, службеник од Белград.

Бидејќи Бекето ги прифати овие извештаи претседателот објавува дека за народен пратеник за околицата Зелина ќе се повика Фрањо Антолковиќ, а за народен пратеник за околица Љубиќско-трнавска Милисав Лукиќ.

Потоа се преминува на првата точка од дневниот ред: дискусија за Предлогот на законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации.

Во дискусијата учествуваат: Хајро Капетановиќ „за“, Милован Батановиќ „за“ и Франц Симоновиќ „за“.

Како немаше повеќе пријавени дискусанти а заради согласување работата со Бекето на народите претседателот ја прекинува седницата во 13,20 часот со тоа што истата да се продолжи утредента во 9 часот предпладне.

Продолжение на XXIV седница на 22 мај 1953 година.

Седницата е продолжена во 9,10 часот.

Во дискусијата учествуваат: Милан Поповиќ „за“, Илија Рикановиќ „за“, Стеван Дороњски „за“, Добросав Томашевиќ „за“, Змајиќ Јосип „за“ и Наф Јожеф „за“.

Во текот на дискусијата народниот пратеник Змајиќ Јосип поднесе амандман со чл. 18, кој се состои во тоа што на крај на првиот став да се брише точката и додадат зборовите: „додека не се создадат услови за нивно порационално користење.“

Бидејќи листата на дискусантите беше исцрпена претседателот му дава збор прво на известителот Ванчо Бурзевски а потоа на предлагачот

Јован Веселинов. Обајцата се изјаснија против предложениот амандман.

Народниот пратеник Змајиќ не беше задоволен со тоа одбијање туку остана и натаму при својот амандман.

Претседателот го става амандманот на пратеникот Змајиќ на гласање. Амандманот е одбиен со мнозинство гласови.

Потоа претседателот го става предлогот на законот на гласање. Со крвање раце тој е едногласно усвоен.

По мала пауза претседателот соопштува дека и во Бекето на народите е изгласан идентичен текст на законскиот предлог па со тоа Народната скупштина на ФНРЈ конечно го усвои Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации.

Претседателот ја прекинува седницата во 11,15 часот.

Продолжение на седницата.

Работата отпочна во 17,30 часот. Се премина на втората точка од дневниот ред: дискусија за Предлогот на законот за правната положба на верските заедници.

Во дискусијата учествуваат: Златан Сремец „за“ Џемал Биједиќ „за“ и Метод Микуж „за“.

Потоа законскиот предлог е ставен на гласање.

Со крвање раце Бекето го усвои едногласно.

Се преминува на третата точка од дневниот ред: потврда на уредбите на Владата на ФНРЈ и на уредбите на Сојузниот извршен совет.

Откога секретарот го прочита предлогот на одлуката претседателот отвора дискусија. Бидејќи не се јави никој за збор претседателот го става предлогот на одлуката на гласање. Со крвање раце Бекето ги потврди уредбите што ги донесе Владата на ФНРЈ и Сојузниот извршен совет.

По мала пауза претседателот соопштува дека и Бекето на народите го усвои во идентичен текст Предлогот на законот за правната положба на верските заедници. Sprema тоа Народната скупштина на ФНРЈ конечно го усвои Законот за правната положба на верските заедници.

Претседателот ја заклучува седницата во 17,05 часот и бара овластување за себе и за секретарот да можат да го потпишат записникот на оваа седница.

22 мај 1953 година

Белград

Секретар,
Наум Наумовски, с. р.

Претседател,
Владимир Симиќ, с. р.

ЗАПИСНИК

НА XXIV СЕДНИЦА НА БЕКЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) ОДРЖАНА НА VI РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА 21 И 22 МАЈ 1953 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседаваше потпретседателот Митра Митровиќ.

Записник водат секретарите Јожа Хорват и Скендер Куленовиќ.

Потпретседателот ја отвора седницата во 12,35 часот.

Секретарот Јожа Хорват го чита записникот од XXIII седница кој е примен без забелешки.

Се преминува на дневниот ред: дискусија за Предлогот на законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации.

По говорот на народниот пратеник Јожа Миливојевиќ кој говореше „за“ изнесе свое одделно мислење др Милош Московљевиќ.

На народниот пратеник Московљевиќ му одговори Светозар Вукмановиќ, член на Сојузниот извршен совет.

Потоа потпретседателот соопштува дека, заради согласување работата со Сојузното веќе, денешната седница се прекинува и дека ќе се продолжи утредената на 22 мај во 9 часот.

Седницата е прекината во 13,50 часот.

На 22 мај во 9,15 часот седницата се продолжува.

Потпретседателот соопштува дека во времето од последните седници на Народната скупштина на ФНРЈ до ова продолжение на VI редовно заседание умре народниот пратеник на Веќето на народите Димитар Влахов, а на 21 овој месец умре народниот пратеник на Веќето на народите др Раде Прибишевиќ.

Откако народните пратеници со молчење им одадоа почит на умрените Димитар Влахов и Раде Прибишевиќ се преминува на дневниот ред: продолжение на дискусијата за Предлогот на законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации.

Говореа народните пратеници: Александар Шевич „за“ и др Васо Чубриловиќ „за“.

Потоа доби збор др Милош Московљевиќ заради лично објаснение со Александар Шевич, а потоа говореше Александар Шевич.

Потоа говорела народните пратеници: Косан Павловиќ „за“, Милија Ковачевиќ „за“, Ташко Грујоски „за“, Тоде Ношпал „за“, Радисав Недељковиќ „за“, Чедо Капор „за“, па потпретседателот дава мала пауза.

Во продолжение на седницата, бидејќи расправата за овој законски предлог е завршена, потпретседателот го става на гласање Предлогот на законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации, па по извршеното гласање објавува дека овој законски предлог е усвоен во Веќето на народите со еден глас против.

Потоа потпретседателот соопштува дека и Сојузното веќе го изгласало овој законски предлог во идентичен текст изгласан во Веќето на народите, па објавува дека Народната скупштина на ФНРЈ конечно го усвои Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општонародниот имот и за доделување земја на селско-стопанските организации.

Потоа потпретседателот ја прекинува седницата во 11,20 часот и соопштува дека седницата ќе се продолжи истиот ден по пладне, и ги известува народните пратеници дека заедничката седница на обете веќе се продолжува веднаш по оваа седница.

Седницата е продолжена во 17,30 часот.

Се преминува на втората точка од дневниот ред: дискусија за Предлогот на законот за правната положба на верските заедници.

Говореа народните пратеници: Јоже Лампрет „за“, Милан Смиљаниќ „за“ и Јоза Миливојевиќ „за“ кој поднесе два амандмана на овој законски предлог. Првиот амандман се состои во тоа што во чл. 4 од овој законски предлог да се додаде нов став 4 кој би гласал: „Одделните верски школи за подготвување свештеници имаат значење на школи само внатре во определената верска заедница. Испитните свидетелства под тие школи не можат да бидат основ за школска квалификација вон од определената верска заедница.“; вториот амандман се состои во тоа што во првиот ред на чл. 10 на овој законски предлог да се бришат зборовите: „во брачните спорови и“.

Бидејќи известителот на Законодавниот одбор Александар Шевич не се сложи со предложените амандмани, потпретседателот ги става предложените амандмани на гласање и по извршеното гласање објавува дека Веќето ги одбило предложените амандмани.

Потоа говореше народниот пратеник Јосип Шестан „за“, и како немаше веќе пријавени говорници потпретседателот го стави овој законски предлог на гласање и по извршеното гласање објавува дека Предлогот на законот за правната положба на верските заедници е едногласно усвоен во Веќето на народите.

По паузата, во продолжение на седницата, потпретседателот соопштува дека и Сојузното веќе го изгласа овој законски предлог во идентичен текст изгласан во Веќето на народите, па потоа објавува дека Народната скупштина на ФНРЈ конечно го усвои Законот за правната положба на верските заедници.

Се преминува на третата точка од дневниот ред: потврда на уредбите на Владата на ФНРЈ и на уредбите на Сојузниот извршен совет.

Откога секретарот Скендер Куленовиќ го прочита предлогот на одлуката за потврда на уредбите, а бидејќи не се јави никој за збор, потпретседателот го стави предлогот на одлуката на гласање, и по извршеното гласање објавува дека Веќето на народите ги потврди уредбите што ги донела Владата на ФНРЈ и Сојузниот извршен совет.

Бидејќи дневниот ред е исцрпен, потпретседателот ја заклучува седницата во 19,10 часот и го моли Веќето за овластување да може записникот од денешната седница со секретарот да го потпише и објави. Веќето го даде ова овластување.

22 мај 1953 година

Белград

Секретар,
Скендер Куленовиќ, с. р.

Потпретседател,
Митра Митровиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црна Гора“ во бројот 8 од 10 април 1953 година објавува:

Решение за назначување началник на Управата за хидрометеоролошка служба во Народна Република Црна Гора;

Решение за оснивање Завод за геолошки и хемиски истражувања;

Решение за оснивање Завод за сточарство;

Одлука за изземање од национализација хотелот „Београд“ во Будва;

Одлука за изземање од национализација станбените простории на хотелот „Топола“ во Херцеговини.

Во бројот 9 од 5 мај 1953 година објавува:

Одлука за даночните стопи на данокот на доход на селско-стопанските домаќинства и за намалување на данокот на занаетчиските домаќинства за држење ученици во стопанството на територијата на НР Црна Гора;

Уредба за доделување парична помош на жртвите на фашистичкиот терор и на фамилиите од жртвите од фашистичкиот терор;

Уредба за укинување Заводот за геолошки истражувања на НР Црна Гора;

Уредба за измените на Уредбата за оснивање самостојни републички органи на државната управа во областа на стопанството;

Упатство за примена поодделни одредби од точ. III на Одлуката за даночните стопи на данокот на доход;

Упатство за примена на Уредбата за паричната помош на фамилиите чиишто хранители се наоѓаат на задолжителна воена служба во Југословенската народна армија;

Упатство за начинот на собирањето на умет од мелниците на територијата на НР Црна Гора;

Решение за определување денот на почетокот на самостојното финансирање на определените здравствени установи.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 7 од 20 април 1953 година објавува:

Правилник за надокнадите за извршените прегледи на Инспекцијата на парните котлови;

Упатство за начинот на склучување договор за кредитите за инвестиции кои не претставуваат основна инвестициона изградба;

Наредба за пренесувањето водењето на административно-казнената постапка и изрекување казни за прекршоците на органите на народните одбори;

Наредба за начинот на риболовот и риболовните направи и средства;

Наредба за привремена забрана на риболовот.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 12 од 24 април 1953 година објавува:

Одлука за почетокот на применувањето на Одлуката за финансирање работењето на здравствените установи во НР Словенија;

Уредба за промена на името на населбата Стришче во Кидричево;

Наредба за превозните олесненија за слепите во автобусите;

Наредба за санитарно-епидемиолошките мерки со цел за спречување заразни болести;

Упатство за финансирање и финансиското работење на здравствените установи со самостојно финансирање, за одредување структурата на цените за здравствените услуги, за начинот на одредување цените за услугите и за начинот на склучување на досегашното работење.

Во бројот 13 од 7 мај 1953 година објавува:

Одлука за измена на составот на Советот за здравје и социјална политика;

Одлука за определување заменик на Државниот секретар за стопанство за време на неговото отсуствување;

Правилник за организацијата и работата на музичките школи;

Наредба за пренесување работите на околинскиот суд во Севница.

Во бројот 14 од 14 мај 1953 година објавува:

Уредба за времената помош на воените инвалиди од војните од точ. 8 XIV од прилогот кон Договорот за мир со Италија;

Упатство за извршување на Уредбата за работата со пили венецијанки.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 14 од 4 мај 1953 година објавува:

Уредба за оснивање самостојни републички органи на управата во областа на стопанството;

Упатство за начинот на склучување договори за кредитите за инвестиции кои не претставуваат основна инвестициона изградба во 1953 година од фондот за кредитирање инвестициите на НР Србија.

Во бројот 15 од 16 мај 1953 година објавува:

Уредба за плаќањето на куќните помошнички;

Упатство за извршување на Уредбата за издавање градежни, градежно-занаемски и монтажни работи и за набавка на спрема преку јавна лициација.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 18 од 23 април 1953 година објавуваат:

Уредба за оснивањето, организацијата и работењето на аптеките на подрачјето на Народна Република Хрватска;

Одлука за пренесување определени работи од надлежноста на Извршниот совет во надлежност на Државниот секретаријат за работи на буџетот и за државна администрација;

Одлука за органите и установите на републичката управа коишто продолжиле со работа;

Правилник за давање видни признанија на лицата и организациите заслужни за противпожарство;

Упатство за начинот на финансирање и финансиското работење во здравствените установи на подрачјето на Народна Република Хрватска;

Решение за определување пансионско-угостителските дуќани во кои ќе може да се користат повластици за време на годишен одмор;

Решение за траење на туристичките сезони.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 12 од 29 април 1953 година објавува:

Наредба за забрана на риболовот на некои видови риби во реките на Народна Република Македонија и во Дојранското Езеро;

Решение за определување туристички места во кои се дава попуст на лицата на годишен одмор;

Решение за определување стопи на амортизацијата за трговски и угостителски претпријатија.

СОДРЖИНА:

	Страна
169. Решение за наголемување делот од девизните средства што им останува на слободно располагање на стопанските организации — извозници — — — — —	225
170. Решение за единствените продажни цени на мало на новите видови цигариња — — — — —	226
171. Решение за дополнување на Решението за рангот на школите и курсевите — — — — —	227
172. Наредба за врмено определување категории на кои им одговара стручната спрема на извршниот персонал на работа во претпријатијата на поморскиот, речниот и цивилниот воздушен сообраќај — — — — —	228
173. Решение за продолжување важноста на поединечните решенија донесени по чл. 5 и 16 од Уредбата за данокот на вишокот на платниот фонд односно по чл. 19 од Уредбата за основите на работењето и за платниот фонд на трговските претпријатија — — — — —	229
174. Објаснение за примена на одредбата од чл. 6 на Уредбата за Тарифата на данокот на промет — — — — —	229